


КАРПОШ

НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
22 - 28 ноември 2021 Билтен бр. 452

КАРПОШ ЈА ИНТЕНЗИВИРА ПОДДРШКАТА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ



Во својот работен кабинет, денеска, градоначалникот Стевчо Јакимовски потпиша Меморандум за соработка со Здружението „Дневен центар Доза Среќа“. Со овој документ се официјализира натамошната соработка помеѓу локалната самоуправа и невладината организација, која подразбира заеднички активности за инклузија, интеграција и унапредување на квалитетот на животот на децата и лицата со хендикеп, попреченост и посебни потреби.

Имено, соработката се темели на размена на информации, искуства, и консултации при процесот на креирање на локалните политики на Општината, поврзани со унапредување на правата на децата и лицата од целните групи, како и нивните семејства. Меморандумот опфаќа повеќе општи и специфични цели, меѓу кои се вбројува и заедничкото аплицирање во национални и интернационални фондови за обезбедување на финансиски средства, за инклузија и интеграција на граѓаните од оваа социјална категорија.

Соработката ќе биде насочена и кон промовирање и развој на социјалното претприемништво, вклучително и формирање на заштитни друштва за вработување на лица од овие целни групи. Општина Карпош и Здружението „Дневен центар Доза Среќа“, ќе соработуваат и во насока на развивање на програми за обука и специјализација на стручен кадар, за практична работа со децата и лицата со попреченост. Потписниците на Меморандумот се согласни и за развивање на програми за неформално образование, развој на животни и работни вештини, како и обука и специјализација на лицата од целните групи.

AHU-0004839_AH.01.07_TAHUN.2019



No. 0001/IYSA/YISF/AWARD-IV/2021

Certificate of Award

is given to

Nikola Stojanovski

from

Team Daily Center Association "Doza Srekja" - Skopje, RN. Macedonia

has been awarded the

GOLD MEDAL

for the project

Agro Phyto Tonic For Multiple Sclerosis

at *Youth International Science Fair 2021*

Jakarta, Indonesia

April 10th – 12nd, 2021


Deni Irawan, M.Pd.
President of IYSA

Ümit Karademir
Kızılcıllu Science and Art Center Director
and BUCA IMSEF President

Organized by



Supported by



ОД УТРЕ ПОВТОРНО ВО ФУНКЦИЈА АВТОБУСКАТА ЛИНИЈА ЖДАНЕЦ-СИТИ МОЛ



По интервенција на градоначалникот на општина Карпош, од утре повторно во функција автобуската линија од Жданец до Сити мол. Градоначалникот Стевчо Јакимовски денеска на средба со директорот на Јавното сообраќајно претпријатие – Скопје побарал информација зошто е прекината автобуската линија која беше пуштена во текот на изборната кампања. Од страна на директорот на јавното претпријатие е одговорено дека возилото било во дефект и истовремено е ветено дека дефектот ќе биде отстранет во текот на денот, по што најдоцна до утре ќе продолжи да сообраќа на релација Жданец – Сити мол.